



"KRISTALNI GORI" KAJ NEKO

Во градот Содом со голем број жители живеел само еден праведник, а тоа бил праведникот Лот со неговото семејство. Во неговиот дом пристигнале почесни гости - ангелите, во вид мажи, кои влегле во домот негов. Покорниот Лот им се поклонил. Ангелите му рекле: "Стани, земи ја жената своја, и двете ќерки твои, кои се тука, за да не загинеш поради беззаконието на овој град!" Бог почекал Лот да побегне во градот Сигор и тогаш "излеа Господ на Содом и на Гомор од небото дожд од сулфур и оган од Господа од небото. И ги сосипа оние градови и целата околија, и сите жители во тие градови, и сите растенија земни. Но, жената Лотова, одејќи по него, погледна назад и се претвори во солен столб". Од Содом, Гомор и целата околина се кревал пламен од земјата како чад.

фурни и јаглеродни извори.

Бидејќи морето е распротрането во Јудејската пустина, можеме да кажеме дека чекорејќи и низ таквите пусти места, чекориме по стапките на религијата. Некогаш овде постоеле и големите градови Содом и Гомор. Тие се спомнати во Библијата и нив по казна Господ сосема ги уништил, заради големите гревови на луѓето кои живееле во овие два

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Патуваме југоисточно од Израел. Минуваме низ Јудејската пустина каде што температурите се многу високи (над 50 степени Целзиусови). Патуваме подолго време, и ни се чини како пустината да нема крај. Никаде ни дрво, ни грмушка, ни тревка. Не се слуша ниту глас на птици. Едвај го гледаме само ситниот жолто-бел песок, а сонцето свети ли, свети. Се движиме кон Мртвото Море, наречено уште и Солено Море и Лотово Езеро. Мртвото Море се наоѓа на најмала надморска височина, на околу 394 метри под морското ниво. Патувајќи, постојано се спуштаме надолу. Жештините се големи и во близината на морето. Пешачиме кон брегот. Низ жешкиот воздух се слуша само тешкото и силно дишење на патниците. Иако дува слабо ветре, тоа е топло и суво и носи ситен песок од пустината.

Мртвото Море има големи количества сол, во него нема ниту животни ниту растенија, нема никаков живот, поради

што и го добило името. Заради густината на водата во него, човек не може да потоне. Испарувањето на водата во Мртвото Море е многу големо поради високите дневни температури, кои се движат до 50 степени Целзиусови. Во него постојано се зголемува концентрацијата на солта: хлор, бром, калциум, магнезиум, кои му даваат солен и горчлив вкус. Доколку со рака се допре површината на водата, може да се забележи дека таа е леплива, поради хлорот и калциумот. На површината на водата можат да се видат како пливаат парчиња од смола. Во близина на ова море (на 500 метри оддалеченост), точно на местото каде што во него се влева реката Јордан, се наоѓа голем луксузен хотел, кој претставува пријатно засолниште од речиси неиздржливата жештина.

ЛОТОВАТА ЖЕНА

Застануваме на брегот на ова "безживотно море кое има драматичен изглед и мор-



КАЊОНИ И КАРПИ ВО УНИШТЕНИОТ ГРАД СОДОМ

начава атмосфера", како што го нарече најмладиот аџика кој патуваше со нас. Брегот на морето се белее од сол (како што се гледа на фотографијата), доминираат бели талози од минерал т.е. сол, наречени "кристални гори". Мртвото Море е долго 78 км., а широко околу 17 км. Длабочината на јужниот дел на морето изнесува од 1 метар до 6 метри, а на северниот достигнува до 399 метри.

Околината на Мртвото Море е богата со термални, сул-

града, односно поради нивниот морален пад кој е опишан во Стариот Завет, во Прва книга Мојсеева. Пропаста на Содом е објавена од Бога. И рече Господ: "Голем повик е против Содом и Гомор, и гревовите нивни се претешки" (1. Мој. 18, 20). И покрај предупредувањата од Бога, луѓето не сакале да се покајат. Овие градови се наоѓале на јужниот дел на Мртвото Море. Зборот "Содома" означува "Столб на болката". Во градот Содом со голем

А [НИОТ "STOLB NA BOLKATA"]



МРТВО МОРЕ

број жители живеел само еден праведник, а тоа бил праведникот Лот со неговото семејство. Во неговиот дом пристигнале почесни гости - ангелите, во вид мажи, кои влегле во домот негов. Покорниот Лот им се поклонил. Ангелите му рекле: "Стани, земи ја жената своја, и двете ќерки твои, кои се тука, за да не загинеш поради беззаконието на овој град!" Бог почекал Лот да побегне во градот Сигор и тогаш "излеа Господ на Содом и на Гомор од небото дожд од сулфур и оган од Господа од небото. И ги сосипа оние градови и целата околина, и сите жители во тие градови, и сите растенија земни. Но, жената Лотова, одејќи по него, погледнала назад и се претвори во солен столб" (1. Мој. 19, 15, 24, 26). Од Содом, Гомор и целата околина се кривал пламен од земјата како чад. Значи, големите древни градови ис-

чезнале и на нивно место се наоѓа Мртвото Море.

Во близина на некогашниот Содом се наоѓа необична мала карпа. Ако се загледаме во горниот дел од карпата можеме да препознаеме женски лик: глава, нос, уста... контури на жена. Тоа е ликот на Лотовата жена, скаменета и неподвижна. Бог го предупредил Лот да бега со својот дом од градот Содом: "Спасувај се и спаси ја душата своја и не обрнувај се назад". Но, за жал, Лотовата жена, трчајќи по мажот, погледнала назад и се претворила во "солени столб". Оваа скаменета жена со векови и векови стои на спомнатото место и немо сведочи за последицата од непослушноста.

ЈУДЕЈСКА ПУСТИНА


Од Светото Писмо ни е познато дека во Јудејската пустина живеел Светиот Пророк и Претеча Свети Јован Крстител, облечен со "облека од камилски влакна и појас од кожа околу слабините, а храната му се состоеше од скакулци и див мед" (Мат. 3, 4). Еве, токму во оваа пустина на која се наоѓа денес, Свети Јован Крстител пред околу две илјади години го повикувал народот на покајание и спасение: "Во тие дни дојде Јован Крстител и проповедаше во пустината Јудејска, и говореше: "Покајте се, зашто се приближи царството небесно!" (Мат. 3, 1-2).

На североисточниот дел од Мртвото Море го гледаме пространото брдо Моав, а уште посеврно Навав со врвот Фазг, од каде што Мојсеј пред својата смрт ја набљудувал Ветената Земја и го поставил Исус Навин за

свој наследник, за еврејски водач. За време на својот живот Божјиот пророк Мојсеј напишал пет книги (Петтокнижие), кое се наоѓа во Библијата. Јужно од брдото Моав е брдото Махерус. Овде се наоѓала тврдината на Ирод, и според Јосиф Флавиј (писател на Јудејската историја, современик на Христа), овде бил затворен Свети Јован Крстител.

На северозападната стра-

нивното живеалиште го уништиле Римјаните во Римско-еврејската војна во првиот век. Но, побожните Есени успеале да ги сокријат своите ракописи во пештерата во блиската пустина и нив, во 1947 година успеале да ги откријат овчари Бедуини. Кумранските ракописи, кои уште се нарекуваат и "Ракописи крај Мртвото Море" содржат делови од книгите на Стариот Завет и затоа



СОЛЕНИОТ СТОЛБ НА ЛОТОВАТА ЖЕНА

на на Мртвото Море се гледа пространа рамна камена површина. Се наоѓаме на местото наречено Кумран. Ерозивното дејство на водата, за време на зимските дождови во овој варовнички предел, создало многу пештери кои поради својата голема височина се надвиснуваат над Мртвото Море. На местото Кумран порано живееле Есениите, кои овде се населиле во 140 година пред Христа и овде дејствувале активно околу 200 години. За жал,

се од големо значење за христијанската историја. Овде, на Мртвото Море ќе имаме можност да ги видиме местата (некои од пештерите), каде што се откриени овие значајни Кумрански ракописи. На Кумран се откриени остатоци од големиот Манастир на Есениите.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит Европски г. Горазд